



This project is funded  
European Union

## ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА

Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи категории

## EQUALITY AND JUSTICE

Strengthening the Access to Free Legal Aid by Roma and other Vulnerable Groups



# Пријава за техничка поддршка за граѓански организации

Техничка поддршка е наменета за претставници на здруженија на граѓани

### Пријава за техничка поддршка

#### Информации за организацијата

1. Име на организацијата:
2. Општина:
3. Телефон:
4. Електронска пошта E-mail:
5. Контакт лице на организацијата:
6. Електронска пошта за контакт во врска со пријавата:
7. Главна област на делување на вашата организација? (одберете максимум две)

Сектори на дејствување	
<input type="checkbox"/> Развој на граѓанското општество	<input type="checkbox"/> Економски и одржлив развој
<input type="checkbox"/> Демократија и владеење на правото	<input type="checkbox"/> Наука, образование и доживотно учење
<input type="checkbox"/> Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација	<input type="checkbox"/> Млади
<input type="checkbox"/> Заштита на маргинализираните лица	<input type="checkbox"/> Социјална заштита
<input type="checkbox"/> Родова еднаквост	<input type="checkbox"/> Заштита на здравјето
<input type="checkbox"/> Земјоделство и рурален развој	<input type="checkbox"/> Пристап до правда и бесплатна правна помош
<input type="checkbox"/> Медиуми и информатичко општество	<input type="checkbox"/> Заштита на животната средина
<input type="checkbox"/> Спорт, хоби и рекреација	<input type="checkbox"/> ЕУ интеграции и политики
<input type="checkbox"/> Професионални/струкови здруженија	<input type="checkbox"/> Друго (ве молиме наведете): _____

8. Датум на регистрирање на организацијата:
9. Мисија на организацијата:
10. Спроведени активности/проекти во последните две години:

**Бидејќи техничката поддршка се однесува на бесплатна правна помош, потребни ни се следните информации:**

11. Дали и какво искуство има Вашата организација со бесплатна правна помош (информирање, соработка со други здруженија, давање на примарна правна помош, соработка со подрачно одделение на Министерство за правда, итн.)?



This project is funded  
European Union

## ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА

Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи категории

## EQUALITY AND JUSTICE

Strengthening the Access to Free Legal Aid by Roma and other Vulnerable Groups



**Број на вработени лица во организацијата**

**Број на ангажирани лица со договор за дело во организацијата**

**Наведете кои лица ќе учествуваат на средбите за техничка поддршка (може да пријавите од 1 или 2 учесници)**

Име и презиме	Позиција во здружението	Електронска пошта	Телефон

**Краен рок за пријавување**

Пополнетите пријави треба да се испратат најдоцна до **16:00 часот на 15.09.2020** на [info@nationalromacentrum.org](mailto:info@nationalromacentrum.org)